

Службен гласник

на Општина Струмица

Број 17

Вторник, 16 јули 2013 год.

www.strumica.gov.mk



С о д р ж и н а

Совет на општина Струмица:	стр.		стр.
296. Одлука за избор на член на Советот на општина Струмица кој ќе учествува во процесот на одлучување за прашања на конфликт на интереси на Градоначалникот на општина Струмица	4	302. Одлука за отстапување моторно возило на ЈП „Паркиралишта-Струмица“ Струмица	10
297. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за организацијата, делокругот и начинот на извршување на задачите на општинската администрација на Општина Струмица	5	303. Одлука за определување и исплата на надоместокот за изборните трошоци на организаторите на изборната кампања на локалните избори во 2013 година во општина Струмица	10
298. Одлука за утврдување на приоритет на Проект за уредување на патна инфраструктура во рурални подрачја ..	7	304. Одлука за определување висината на надоместокот и начинот на исплата на изборните органи ангажирани при Локалните избори - 2013, на подрачјето на Општинска изборна комисија – Струмица	12
299. Одлука за давање согласност за намена на инвестиција	8	305. Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште за КП бр. 8003 КО Струмица	15
300. Одлука за давање на користење на објект Спортска сала „Даме Груев“ Куклиш на ООУ „Даме Груев“ Куклиш ..	8	306. Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште за КП бр. 5817/1 КО Струмица	16
301. Одлука за исправка на техничка грешка за Локална урбанистичка планска документација за КП бр. 6609 КО Струмица ..	9		

- | | |
|---|--|
| <p>307. Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште за КП бр. 556 КО Сачево 17</p> <p>308. Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште за КП бр. 1098 КО Баница 18</p> <p>309. Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште за КП бр. 4077 КО Костурино 18</p> <p>310. Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште за КП бр. 4003 КО Куклиш 19</p> <p>311. Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште за КП бр. 6488 и 8019 КО Струмица 20</p> <p>312. Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште за КП бр. 492/1 КО Струмица 20</p> <p>313. Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште и за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП бр. 5352 КО Куклиш 21</p> <p>314. Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП бр. 2282 КО Струмица 22</p> <p>315. Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП бр. 6642/1 КО Струмица 22</p> <p>316. Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП бр. 2537/1, 2537/3 и 2456/1 КО Струмица ... 23</p> <p>317. Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП бр. 3545 КО Банско 24</p> | <p>318. Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП бр. 119/1 КО Струмица 24</p> <p>319. Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП бр. 3350/2 КО Банско 25</p> <p>320. Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП бр. 4471 КО Муртино 26</p> <p>321. Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП бр. 1914 и 2494 КО Добрејци 27</p> <p>322. Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП бр. 3381/27 КО Банско 27</p> <p>323. Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП бр. 1945 КО Добрејци 28</p> <p>324. Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на планскиот опфат за КП бр. 4568 КО Струмица 29</p> <p>325. Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на планскиот опфат за КП бр. 414 и 1610/1 КО Водоча 29</p> <p>326. Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на планскиот опфат за КП бр. 1550 КО Дабиле 30</p> <p>327. Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на планскиот опфат за КП бр. 1168/2 КО Градско Балдовци 31</p> <p>328. Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на планскиот опфат за КП бр. 7907 и 7908 КО Струмица 31</p> |
|---|--|

- | | |
|---|--|
| <p>329. Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на планскиот опфат за КП бр. 1 КО Белотино 32</p> <p>330. Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на планскиот опфат за КП бр. 920 КО Градско Балдовци 33</p> <p>331. Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на планскиот опфат за КП бр. 750 КО Банско 33</p> <p>332. Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на планскиот опфат за КП бр. 1152 КО Градско Балдовци 34</p> <p>333. Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на планскиот опфат за КП бр. 1080 КО Банско 35</p> <p>334. Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на планскиот опфат за КП бр. 7908 КО Струмица 35</p> <p>335. Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на планскиот опфат и за усогласување на намената на градежно земјиште за КП бр. 4659, 7898/1 и 7899 КО Струмица 36</p> <p>336. Одлука за отстапување на дел од КП бр. 3157/1 КО Банско 37</p> <p>337. Одлука за овластување на овластен претставник на општина Струмица кој ќе ги врши работите од надлежност на Собранието на акционери на Друштвото за спортски дејности КОШАРКАРСКИ КЛУБ „СТРУМИЦА“ АД – Струмица 37</p> <p>338. Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на планскиот опфат за КП бр. 6408 и 6402/2 КО Струмица 38</p> <p>339. Решение за разрешување и именување на членови во Управниот одбор на ЈПКД „Комуналец“ Струмица 39</p> | <p>340. Решение за разрешување и именување на членови на Надзорниот одбор за контрола на материјално – финансиското работење на ЈПКД „Комуналец“ Струмица 39</p> <p>341. Решение за разрешување и именување претставник на општина Струмица во Училишниот одбор на ООУ „Видо Подгорец“ Струмица 40</p> <p>342. Решение за разрешување и именување членови во Советот за јавно здравје 41</p> <p>343. Заклучок за утврдување Нацрт ДУП на дел од блок 22, (Блок 13, Урбана единица 2 согласно ГУП) во Струмица, општина Струмица 2013-2018 41</p> <p>344. Заклучок за усвојување на Извештајот за работата на ОИК Струмица за реализација на Локалните избори 2013 година, за периодот 07 јануари до 12 април 2013 година 42</p> <p>345. Заклучок за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за уредување на градежно земјиште на подрачјето на општина Струмица за 2012 година 42</p> <p>346. Заклучок за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за одржување на јавното осветлување за подрачјето на општина Струмица за 2012 година 43</p> <p>347. Заклучок за давање согласност на Извештајот за работата на ЈПКД „Комуналец“ Струмица за 2012 година ...</p> <p>348. Заклучок за давање согласност на Годишната сметка со финанс извештај на ЈПКД „Комуналец“ Струмица за 2012 година 43</p> <p>349. Заклучок за давање согласност на Извештајот за работата на ЈП „Паркиралишта Струмица“ Струмица за периодот 01.01.2013 до 31.03.2013 година 44</p> <p>350. Заклучок за давање согласност на Одлуката за проширување на дејноста на ЈП „Паркиралишта Струмица“ Струмица . 45</p> <p>351. Заклучокот за давање согласност на Статутот за изменување и дополнување на Статутот на ЈП „Паркиралишта Струмица“ Струмица 45</p> |
|---|--|

- | | |
|---|--|
| <p>352. Заклучок за одложување на донесување Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште за КП бр. 7669/1 КО Струмица 46</p> | <p>354. Заклучок за одложување на донесување Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП бр. 7589/1 КО Струмица 47</p> |
| <p>353. Заклучок за одложување на донесување Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП бр. 6323/1 и 7288 КО Струмица 47</p> | <p>355. Заклучок за одложување на донесување Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на планскиот опфат за КП бр. 7898/1 КО Струмица 48</p> |

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е

за објавување на Одлуката за избор на член на Советот на општина Струмица кој ќе учествува во процесот на одлучување за прашања на конфликт на интереси на Градоначалникот на општина Струмица

Се објавува Одлуката за избор на член на Советот на општина Струмица кој ќе учествува во процесот на одлучување за прашања на конфликт на интереси на Градоначалникот на општина Струмица, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 12.07.2013 година.

Бр. 08-6458/2 Општина Струмица
16.07.2013 год. Градоначалник,
Струмица Зоран Заев с.р.
.....

296.

Врз основа на член 53 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 12.07.2013 година, донесе

О д л у к а

за избор на член на Советот на општина Струмица кој ќе учествува во процесот на одлучување за прашања на конфликт на интереси на Градоначалникот на општина Струмица

Член 1

Во случаите на конфликт на интереси, согласно член 53 од Законот за локалната самоуправа, во кои градоначалникот на општина Струмица Зоран Заев, не може да учествува во процесот на одлучување за прашања во кои тој или неговиот брачен другар, деца или роднини до втор степен странична линија има финансиски или друг личен интерес, се избира:

- Јосиф Христов - член на Советот на општина Струмица.

Член 2

Изборот на членот на Советот во случаите на конфликт на интереси на градоначалникот, се изврши на начин на кој се избира претседателот на Советот на Општината.

Член 3

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.07-6458/1 Совет на општина Струмица
15.07.2013 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.
.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е

за објавување на Одлуката за изменување и дополнување на Одлуката за организацијата, делокругот и начинот на извршување на задачите на општинската администрација на Општина Струмица

Се објавува Одлуката за изменување и дополнување на Одлуката за организацијата, делокругот и начинот на извршување на задачите на општинската администрација на Општина Струмица, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 12.07.2013 година.

Бр. 08-6459/2 Општина Струмица
16.07.2013 год. Градоначалник,
С т р у м и ц а Зоран Заев с.р.

297.

Врз основа на член 57 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/02) и член 20 став 1 точка 26 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 12.07.2013 година, донесе

О д л у к а
за изменување и дополнување на
Одлуката за организацијата, делокругот
и начинот на извршување на задачите на
општинската администрација на
Општина Струмица

Член 1

Во Одлуката за организацијата, делокругот и начинот на извршување на задачите на општинската администрација на Општина Струмица (бр. 07-5762/1 од 06.12.2007 година, бр. 07-1110/1 од 04.03.2010 година и бр. 07- 2739/1 од 06.04.2012 година) во член 5 став 1 точка Г. алинеја 1 сврзникот „и“ се брише.

Член 2

Во член 5 став 1 точка Г. се додава нова алинеја 2 која гласи:

„- одделение за меѓународна соработка и европски фондови; и“

Член 3

Во член 5 став 1 точка Г. алинејата 2 станува алинеја 3.

Член 4

Во член 5 став 1 точката Е. се менува и гласи:

„Е. Сектор за управување со човечки ресурси и обуки

- одделение за управување со човечки ресурси; и

- одделение за обуки.“

Член 5

Во член 9 ставот 1 се менува и гласи:

„Г. **Секторот за локален економски развој и заштита на животната средина** ја води локалната економска политика преку планирање на локалниот економски развој со утврдување на развојни приоритети притоа остварувајќи меѓународна соработка со посебен акцент на проекти кои се финансираат од фондовите на Европската Унија и врши работи кои се однесуваат на заштита на животната средина преку изготвување на планови и програни и превземање на мерки за заштита согласно со закон.“

Член 6

Во член 9 после ставот 2 се додава нов став 3 кој гласи:

„Г2. **Одделението за меѓународна соработка и европски фондови** подготвува воспоставување на меѓународна соработка на општината со меѓународни организации, и институции и други општини од странство; ги следи понудите за финансирање на проекти од меѓународни фондови и донатори, подготвува проекти и аплицира за истите; подготвува протоколи за збратимување и продлабочување на соработката со други општини од странство; организира настани и дистрибуира информации поврзани со подготовка и спроведување на проекти што се финансираат од фондовите на Европската Унија; врши и други работи што ќе бидат утврдени во делокругот на надлежности согласно законите и другите прописи.“

Член 7

Во член 9 ставот 3 станува став 4.

Член 8

Член 12 се менува и гласи:

„Е. Секторот за управување со човечки ресурси и обуки ги извршува надлежностите кои се однесуваат на: следење, проучување и применување на законските прописи од областа на локалната самоуправа, работните и службеничките односи; подготвување на предлог-одлука за организацијата, делокругот и начинот на извршување на работите на општинската администрација, предлог-правилник за систематизација на работните места во општинската администрација, како и измените и дополнувањата на овие акти; подготвување и обработување на податоци во врска со човечките ресурси и обработување на документација за изработка на анализи и информации; водење и ажурирање на електронската база на податоци за вработените; водење на персоналните досиеја на сите вработени во општинската администрација; водење на евиденција за присуство на работа на вработените како и прием и обработка на податоците за боледувања, нивна контрола и доставување до Секторот за финансиски работи; соработува со Министерство за информатичко општество и администрација и Агенцијата за администрација во однос на сите прашања поврзани со Законот за државни службеници (работни односи, обуки, оценување и др.); спроведување на постапката за вработување на државните службеници и на лицата без статус на државни службеници; пополнување и доставување на ДС обрасците до Централниот регистар за државни службеници што го води Министерство за информатичко општество и администрација; учество во подготвување на годишната програма за обука на државните службеници и вработените во општинската администрација без статус на државни службеници; анализирање на потребите за обуки, предлагање на насоки за доусовршување на вработените; координирање на процесот на оценување на државните службеници; координирање и подготвување на планот за користењето на годишните одмори и изготвување на решенијата за годишни одмори; предлагање на мерки за обезбедување на оптимални услови за работа на вработените; и други работи што ќе бидат

утврдени во делокругот на надлежности согласно законите и другите прописи.

Е1. Одделението за управување со човечки ресурси, ги извршува надлежностите кои се однесуваат на: следење, проучување и применување законските прописи од областа на локалната самоуправа, работните и службеничките односи; подготвување на предлог-одлука за организацијата, делокругот и начинот на извршување на работите на општинската администрација, предлог-правилник за систематизација на работните места во општинската администрација, како и измените и дополнувањата на овие акти; ажурирање на електронската база на податоци за вработените; водење на персоналните досиеја на сите вработени во општинската администрација; водење на евиденција за присуство на работа на вработените како и прием и обработка на податоците за боледувања, нивна контрола и доставување до Секторот за финансиски работи; спроведување на постапката за вработување на државните службеници и на лицата без статус на државни службеници; пополнување и доставување на ДС обрасците до Централниот регистар за државни службеници што го води Министерство за информатичко општество и администрација; координирање на процесот на оценување на државните службеници; координирање и подготвување на планот за користењето на годишните одмори и изготвување на решенија за годишни одмори; и други работи што ќе бидат утврдени во делокругот на надлежности согласно законите и другите прописи.

Е2. Одделението за обуки, ги извршува надлежностите кои се однесуваат на: соработување со Министерство за информатичко општество и администрација во однос на сите прашања поврзани со Законот за државни службеници од областа на обуките; предлагање на мерки за обезбедување на оптимални услови за работа на вработените и нивно усовршување од аспект на примена на законските и подзаконските прописи од надлежност на општината; подготвување на годишната програма за обука на државните службеници и вработените во општинската администрација без статус на државни службеници; подготвување и обработување податоци во врска со човечките ресурси и обработување на документација за изработка на анализи и информации потребни за изработка на

годишни планови за обуки; анализа на потребите од обука на државните службеници, подготвување на годишна програма за обука, буџет за реализација на годишната програма за обука, курикулуми за избор на обучувачи, го координира и следи процесот на реализација на годишната програма за обука и евалуација на обуките од аспект на примена на стекнатите знаења од остварените обуки; подготвува полугодишен извештај за спроведени специјализирани обуки за државните службеници и го доставува до Министерство за информатичко општество и администрација во електронска и печатена форма; изработката на технички спецификации за избор на надворешни организации за подготвување програми за обука и нивно изведување за потребите на Комисијата за јавни набавки; подготвува договори за регулирање на меѓусебните права и обврски при стручно оспособување и усовршување на државниот службеник по потреба на органот; следење и примена на прописите од областа во која работи, соработува со другите државни службеници и помага во остварувањето на останатите надлежности од делокругот на одделението; и други работи што ќе бидат утврдени во делокругот на надлежности согласно законите и другите прописи.“

Член 9

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“, а ќе се применува по добивањето на писмена согласност од Агенцијата за администрација.

Бр. 07-6459/1 Совет на општина Струмица
15.07.2013 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение

за објавување на Одлуката за утврдување на приоритет на Проект за уредување на патна инфраструктура во рурални подрачја

Се објавува Одлуката за утврдување на приоритет на Проект за уредување на патна инфраструктура во рурални подрачја, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 12.07.2013 година.

Бр. 08-6460/2 Општина Струмица
16.07.2013 год. Градоначалник,
Струмица Зоран Заев с.р.

.....

298.

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 12.07.2013 година, донесе

Одлука

за утврдување на приоритет на Проект за уредување на патна инфраструктура во рурални подрачја

Член 1

Се оваа Одлука се утврдува приоритет на Проект за изведба на „Анекс на Основен проект за пробивање на пат до водопади во с. Габрово“ во Општина Струмица

Член 2

Со утврдениот приоритет на Проект ќе се аплицира на Јавниот оглас на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделието и руралниот развој за добивање средства за негова реализација

Член 3

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Струмица“.

Бр. 07-6460/1 Совет на општина Струмица
15.07.2013 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение
за објавување на Одлуката за давање согласност за намена на инвестиција

Се објавува Одлуката за давање согласност за намена на инвестиција, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 12.07.2013 година.

Бр. 08-6461/2 Општина Струмица
16.07.2013 год. Градоначалник,
Струмица Зоран Заев с.р.

.....
299.

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 12.07.2013 година, донесе

Одлука
за давање согласност за намена на инвестиција

Член 1

Со оваа одлука Советот на Општина Струмица дава согласност за намена на инвестиција со цел реализација на Проектот за уредување на патна инфраструктура во рурални подрачја – Проект за изведба на „**Анекс на Основен проект за пробивање на пат до водопади во с. Габрово**“ во Општина Струмица.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр. 07-6461/1 Совет на општина Струмица
15.07.2013 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение
за објавување на Одлуката за давање на користење на објект Спортска сала „Даме Груев“ Куклиш на ООУ „Даме Груев“ Куклиш

Се објавува Одлука за давање на користење на објект Спортска сала „Даме Груев“ Куклиш на ООУ „Даме Груев“ Куклиш, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 12.07.2013 година.

Бр. 08-6462/2 Општина Струмица
16.07.2013 год. Градоначалник,
Струмица Зоран Заев с.р.

.....

300.

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 12.07.2013 година, донесе

Одлука
за давање на користење на објект Спортска сала „Даме Груев“ Куклиш на ООУ „Даме Груев“ Куклиш

Член 1

На Основното општинско училиште „Даме Груев“ Куклиш му се дава на користење на неопределено време објект - Спортска сала „Даме Груев“ Куклиш, на КП бр. 4479/4 КО Куклиш, м.в Село, бр. на згр.: 1, Нам. на згр. и други обј.: ДЗ, влез: 1, Кат: ПР, намена на посебен дел од зграда: ДП, внатрешна површина во м²: 1123, и КП бр. 4479/4 КО Куклиш, м.в Село, бр. на згр.: 1, Нам. на згр. и други обј.: ДЗ, влез: 1, Кат: МК, намена на посебен дел од зграда: ТР, внатрешна површина во м²: 235 запишани во Имотен лист број: 100039 КО Куклиш, сопственост на општина Струмица.

Член 2

Примопредавањето на објектот од член 1 на оваа Одлука ќе го изврши со Комисија формирана од Градоначалникот на општина Струмица.

Комисијата ја сочинуваат три члена, од кои еден од корисникот и два члена од сопственикот.

Член 3

Од денот на примопредавањето на објектот, корисникот е должен истиот да го користи како добар домаќин според неговата намена.

Корисникот одговара за штетата што ќе настане со неодговорно однесување и користење на објектот спротивно на ставот 1 од овој член.

Член 4

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.07-6462/1 Совет на општина Струмица
15.07.2013 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.
.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение

за објавување на Одлуката за исправка на техничка грешка за Локална урбанистичка планска документација за КП бр. 6609 КО Струмица

Се објавува Одлуката за исправка на техничка грешка за Локална урбанистичка планска документација за КП бр. 6609 КО Струмица, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 12.07.2013 година.

Бр. 08-6463/2 Општина Струмица
16.07.2013 год. Градоначалник,
Струмица Зоран Заев с.р.
.....

301.

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 12.07.2013 година, донесе

Одлука

за исправка на техничка грешка за Локална урбанистичка планска документација за КП бр. 6609 КО Струмица

Член 1

Во Локалната урбанистичка планска документација за КП бр. 6609 КО Струмица изработена од ДГПТУ „Стан Арт“ доо, Куманово со технички број 58-01/11, се врши исправка на техничка грешка.

Член 2

Во Локалната урбанистичка планска документација за КП бр. 6609 КО Струмица изработена од ДГПТУ „Стан Арт“ доо, Куманово со технички број 58-01/1, согласно Решението за одобрување на ЛУПД со број УП 16-23 од 21.01.2011 година, донесено од општина Струмица, се бришат компатибилните класи на намени Б1 и Б2, наведени во текстуалниот и графичките прилози, при што како компатибилни класи на основната класа на намена ќе останат единствено класите на намена Г3 и Г4.

Член 3

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр. 07-6463/1 Совет на општина Струмица
15.07.2013 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.
.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е
за објавување на Одлуката за отстапување
моторно возило на ЈП „Паркиралишта
Струмица“ Струмица

Се објавува Одлуката за
отстапување моторно возило на ЈП
„Паркиралишта Струмица“ Струмица,
донесена на седницата на Советот на
општина Струмица, одржана на 12.07.2013
година.

Бр. 08-6464/2 Општина Струмица
16.07.2013 год. Градоначалник,
С т р у м и ц а Зоран Заев с.р.

302.

Врз основа на член 36 од Законот
за локалната самоуправа („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 5/02) и член
20 од Статутот на општина Струмица
(„Службен гласник на општина Струмица“
бр. 4/03 и 2/06), Советот на општина
Струмица, на седницата одржана на
12.07.2013 година, донесе

О д л у к а
за отстапување моторно возило на ЈП
„Паркиралишта Струмица“ Струмица

Член 1

Моторното возило, марка
MERCEDES-BENZ, тип 903, комерцијална
ознака СПРИНТЕР 314, со број на шасијата
WDB9030121P698012, година на
производство 1999, сила на моторот во КВВ
(КС) 105, работна зафатнина 2295 с. кубни,
сопственост на општина Струмица, без
надомест се отстапува во трајна
сопственост на Јавното претпријатие за
изградба, одржување и користење на јавни
паркинг простори „Паркиралишта
Струмица“ Струмица.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила по
објавувањето во „Службен гласник на
општина Струмица“.

Бр. 07-6464/1 Совет на општина Струмица
15.07.2013 год. Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка
3 од Законот за локалната самоуправа
(„Службен весник на Република
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1
алинеја 3 од Статутот на општина
Струмица („Службен гласник на општина
Струмица“ бр. 4/03 и 2/06),
Градоначалникот на општина Струмица,
донесе

Р е ш е н и е
за објавување на Одлуката за
определување и исплата на надоместокот
за изборните трошоци на организаторите
на изборната кампања на локалните избори
во 2013 година во општина Струмица

Се објавува Одлуката за
определување и исплата на надоместокот
за изборните трошоци на организаторите
на изборната кампања на локалните избори
во 2013 година во општина Струмица,
донесена на седницата на Советот на
општина Струмица, одржана на 12.07.2013
година.

Бр. 08-6465/2 Општина Струмица
16.07.2013 год. Градоначалник,
С т р у м и ц а Зоран Заев с.р.

303.

Врз основа на член 86 од
Изборниот законик („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 40/06, 136/08,
148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 142/12,
31/13 и 34/13) и член 20 од Статутот на
општина Струмица („Службен гласник на
општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06),
Советот на општина Струмица, на
седницата одржана на 12.07.2013 година,
донесе

О д л у к а
за определување и исплата на
надоместокот за изборните трошоци на
организаторите на изборната кампања
на локалните избори во 2013 година во
општина Струмица

Член 1

Со оваа Одлука се определува
надоместокот за изборните трошоци кои
треба да се исплатат на организаторите на
изборната кампања на локалните избори во
2013 година во општина Струмица, според
усвоените гласови и тоа за:

Р.б.	Назив на партија-коалиција	Добиени гласови	надомет по глас	Вкупно
1.	СДСМ и коалиција - Градоначалник	19.122	15	286.830,00
2.	СДСМ и коалиција - Совет	18.425	15	276.315,00
3.	ВМРО - ДПМНЕ и коалиција - Градоначалник	17.003	15	255.045,00
4.	ВМРО - ДПМНЕ и коалиција – Совет	17.337	15	260.055,00
	Се вкупно:			1.078.305,00

Член 2

Средствата од член 1 под реден број 1 и 2 за СДСМ и коалиција – за избор на градоначалник и СДСМ и коалиција – за избор на членови на Совет, во вкупен износ од 563.205,00 денари да се исплатат на жиро сметка 300000003565077 – Комерцијална банка, на организаторот на изборната кампања – Коалиција локални избори – Изборна кампања 2013 предводена од Социјалдемократски сојуз на Македонија – СДСМ, Нова социјалистичка партија - НСДП, ВМРО-Народна партија – ВМРО НП, Политичка партија Достоинство, Партија за движење на турците во Македонија - ПДТ, Партија за целосна интеграција на ромите – ПЦЕР, Нова алтернатива – НА, Демократски сојуз на власите во Македонија – ДСВМ, Партија на лонбодни демократи – ПСД, Санџачка лига –СЛ, Партија за европска иднина – ПЕИ, и движење за национално единство на турците во Македонија – ДНЕТ.

Член 3

Средствата од член 1 под реден број 3 за ВМРО-ДПМНЕ и коалиција – за избор на градоначалник, во износ од 255.045,00 денари да се исплатат на жиро сметка 210068504210164 –Тутунска банка, на организаторот на изборната кампања – Коалиција за локални избори – Изборна кампања 2013 за избор на градоначалник, предводена од ВМРО-ДПМНЕ (ВМРО - Демократска Партија за Македонско Национално Единство), Социјалистичка партија на Македонија, Демократска партија на Србите во Македонија, Сојуз на Ромите од Македонија, Партија на Правдата, Странка на демократска акција на Македонинја, Партија на Власите од Македонија, Партија на интеграција на Ромите, Работничко Земјоделка Партија на

Република Македонија, Трајно Македонско Радикално Обединување, Нова Либерална партија, Партија на Обединети Демократи на Македонија, Татковинска Македонска Организација за Радикална Обнова – Вардар-Егеј-Пирин, Македонска Алијанса, Демократска Партија на Турците на Македонија, ВМРО-ДП (ВМРО-Демократска Партија), Демократски Сојуз, Демократска Обнова на Македонија, Обединети Демократски Сили на Ромите, Демократска Бошњачка Партија, предводена од ВМРО-ДПМНЕ (ВМРО - Демократска Партија за Македонско Национално Единство).

Член 4

Средствата од член 1 под реден број 4 за ВМРО-ДПМНЕ и коалиција – за избор на членови на Совет, во износ од 260.055,00,00 денари да се исплатат на жиро сметка 210068503830118 –Тутунска банка на организаторот на изборната кампања – Коалиција за локални избори – Изборна кампања 2013 за избор на членови на Совет, предводена од ВМРО-ДПМНЕ (ВМРО-демократска партија за македонско национално единство), Социјалистичка партија на Македонија, Демократска партија на Србите во Македонија, Сојуз на Ромите од Македонија, Партија на Правдата, Странка на демократска акција на Македонинја, Партија на Власите од Македонија, Партија на интеграција на Ромите, Работничко Земјоделка Партија на Република Македонија, Трајно Македонско Радикално Обединување, Нова Либерална партија, Партија на Обединети Демократи на Македонија, Татковинска Македонска Организација за Радикална Обнова – Вардар-Егеј-Пирин, Македонска Алијанса, Демократска Партија на Турците на Македонија, ВМРО-ДП (ВМРО-Демократска

Партија), Демократски Сојуз, Обединети Демократски Сили на Ромите, Демократска Бошњачка Партија, предводена од ВМРО-ДПМНЕ (ВМРО - Демократска Партија за Македонско Национално Единство).

Член 5

Надоместокот од член 1 на оваа Одлука ќе се исплати од Буџетот на општина Струмица во согласност со Изборниот законик.

Член 6

Оваа Одлука влегува во сила по објавувањето во "Службен гласник на општина Струмица".

Бр. 07-6465/1 Совет на општина Струмица
15.07.2013 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение

за објавување на Одлуката за определување висината на надоместокот и начинот на исплата на изборните органи ангажирани при Локалните избори - 2013, на подрачјето на Општинска изборна комисија - Струмица

Се објавува Одлуката за определување висината на надоместокот и начинот на исплата на изборните органи ангажирани при Локалните избори - 2013, на подрачјето на Општинска изборна комисија - Струмица, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 12.07.2013 година.

Бр. 08-6466/2 Општина Струмица
16.07.2013 год. Градоначалник,
Струмица Зоран Заев с.р.

.....

304.

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02), член 19 став 2 од Изборниот законик („Службен весник на Република Македонија“ бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 142/12, 31/13 и 34/13) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 12.07.2013 година, донесе

Одлука за определување висината на надоместокот и начинот на исплата на изборните органи ангажирани при Локалните избори - 2013, на подрачјето на Општинска изборна комисија - Струмица

Член 1

Надоместокот за извршената работа во изборниот процес за локалните избори – 2013 година на подрачјето на ОИК Струмица, се определува согласно Правилникот за надомест на членовите на Општинските изборни комисији, Изборната комисија на град Скопје и избирачките одбори за спроведување на Локалните избори 2013 година за избор на членови на советите на општините, советот на градот Скопје и за избор на градоначалници на општините и градоначалник на град Скопје, донесен од Државната изборна комисија на Република Македонија број 02-1642/1 од 29.04.2013 година, и Упатството за начин на реализација на средствата од локалните избори за исплата на надоместоци на членовите на општинските изборни комисији, изборната комисија на град Скопје и избирачките одбори оределени во Правилникот на ДИК, бр. 02-1796/1 од 23.05.2013 година.

Член 2

Согласно член 3 од Правилникот на подрачјето на ОИК Струмица, право на надоместок за извршена работа во подготовката и спроведувањето на Локалните избори - 2013 година имаат:
- Претседателот, заменик претседателот, членовите, замениците

- членови, секретарот и заменик-секретарот на Општинската изборна комисија – Струмица
- Претседателите, замениците-претседатели, членовите и замениците-

членови на 77 избирачки одбори од подрачјето на ОИК Струмица.

Член 3

Согласно член 9 и член 12 од Правилникот, за ангажманот од 07.01 до 12.04.2013 година, на членовите на Општинската изборна комисија – Струмица, се определува следниот надоместок:

Ред бр.	Функција	Бр. На ангажирани лица	Износ на надомест за едно лице	Вкупно
1.	Претседател на ОИК	1	50.000	50.000
2.	Заменик-претсед. на ОИК	1	45.000	45.000
3.	Секретар на ОИК	1	45.000	45.000
4.	Член на ОИК	4	40.000	160.000
5.	Заменик член на ОИК	3	20.000	60.000
6.	Заменик секретар на ОИК	1	22.500	22.500
	Вкупно:			382.500

Член 4

Согласно член 13 и 14 од Правилникот, на претседателите, заменик - претседателите, членовите и заменик - членовите на избирачките одбори на подрачјето на ОИК – Струмица, се определува надоместок и тоа:

1. На три избирачки одбори и тоа: 1832, 1833 и 1834, за спроведување на гласањето на 24 март 2013 година им се определува надомест:

Функција	Број на ангажирани лица за еден ИО	Надомес за едно ангажирано лице	Вкупен број на ангажирани лица	Вкупен износ
Претседател	1	3000	3	9.000
Заменик претседател	1	2500	3	7.500
Член	4	2000	12	24.000
Заменик член	4	1700	12	20.400
Вкупно:				60.900

2. На 70 избирачките одбори и тоа: 1713, 1714, 1715, 1716, 1717, 1718, 1719, 1720, 1721, 1722, 1723, 1724, 1825, 1726, 1728, 1729, 1731, 1732, 1733, 1735, 1736, 1737, 1738, 1739, 1740, 1742, 1743, 1744, 1745, 1746, 1747, 1748, 1749, 1750, 1751, 1751, 1753, 1754, 1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771, 1772, 1773, 1793, 1827, 1828, 1829, 1830, 1831, 1835, 1836, 1837, 1838, 1839, 1840 и 1841, кои на 23 март 2013 година спроведоа гласање на болни и немоќни лица и ден 24 март 2013 година, спроведоа гласање на избирачките места, се определува надомест:

Функција	Број на ангажирани лица за еден ИО	Надомест за гласање болни и немоќни на 23 март за едно лице	Надомес за за гласање на 24 март за едно лице	Вкупно за едно лице	Вкупен број на ангажирани лица	Вкупен износ
Претседател	1	1500	3000	4500	70	315.000
Заменик ретседател	1	1250	2500	3750	70	262.500
Член	4	1000	2000	3000	280	840.000
Заменик член	4	850	1700	2550	280	714.000
Вкупно:						2.131.500

3. На три избирачки одбори и тоа: 1727, 1730 и 1734, во кои на 23 март спроведоа гласање на болни и немоќни лица, на 24 март 2013 година, спроведоа гласањето на избирачките места, на 06 април спроведоа повторување на гласањето за болни и немоќни лица и на 07 април 2013 година, спроведоа повторување на гласањето на избирачките места, се определува надомест:

Функција	Број на англ. лица за еден ИО	За 23 март	За 24 март	06 април	За 07 април	Вкупно за едно лице	Вкупен број на ангажира ни лица	Вкупен износ
Претседател	1	1500	3000	1500	1500	7500	3	22.500
Заменик претседател	1	1250	2500	1250	1250	6250	3	18.750
Член	4	1000	2000	1000	1000	5000	12	60.000
Заменик член	4	850	1700	850	850	4250	12	51.000
Вкупно:								152.250

4. На членовите и заменици-членовите на избирачките места 1727, 1730 и 1734 разрешени со решенија на ОИК Струмица од 04 и 05 април 2013 година, им се исплатува делот што следува за гласањето на болни и немоќни лица од 23 март и за гласањето на 24 март 2013 година, а на именуваните лица на нивно место, делот од надоместокот што следува за повторување на гласањето болни и немоќни лица на 06 април и за спроведувањето на повторувањето на гласањето на 07 април 2013 година.

5. На избирачкиот одбор 1741, кој на 23 март спроведе гласање во затвор и гласање на болни и немоќни лица, на 24 март 2013 година гласање на избирачкото место 1741 и на 06 април 2013 година, повторно гласање во затвор -Струмица, се определува надомест:

Функција	Број на англ. лица за еден ИО	За 23 март - болни	За 23 март затвор	24 март ИМ	За 06 април затвор	Вкупно за едно лице	Вкупен број на ангажира ни лица	Вкупен износ
Претседател	1	1500	1500	3000	1500	7500	1	7.500
Заменик претседател	1	1250	1250	2500	1250	6250	1	6.250
Член	4	1000	1000	2000	1000	5000	4	20.000
Заменик член	4	850	850	1700	850	4250	4	17.000
Вкупно:								50.750

Рекапитулар:

Рб.		Износ денари
1.	Надомест на ОИК Струмица	382.500
2.	Надомест на ИО на подрачјето на ОИК Струмица	2.395.400
	Вкупно:	2.777.900

Член 5

Надометстокот на Општинската изборна комисија Струмица во износ од 382.500,00 денари и на избирачките одбори во износ од 2.395.400 денари, или вкупно 2.777.900 денари, се исплаќаат поединечно на секој член на изборниот орган, според ангажираноста во Избирачкиот одбор утврдена со член 3 и член 4 точка 1, 2, 3 и 4 од оваа Одлука на поединечно доставена трансакциска сметка, во согласност со оваа Одлука, Правилникот, Упатството на Државната изборна комисија и позитивните законски прописи.

Член 6

Средствата за исплата на надоместокот се обезбедуваат од Буџетот на општина Струмица и се трансферираат на посебна наменска сметка, отворена во рамките на трезорската сметка за спроведување на локалните избори во 2013 година, односно на посебна сметка во разделот на општината и со нив располага ОИК Струмица, во согласност со оваа Одлука.

Член 7

Се задолжува Општинската изборна комисија – Струмица, да обезбеди поединечни трансакциони сметки на сите ангажирани учесници во подготовката и спроведувањето на локалните избори - 2013 година и поединечно во соработка со Одделението за буџет и сметководство при Општина Струмица, да им ги трансферира определените средства согласно оваа Одлука, Правилникот и Упатството на Државната изборна комисија, на начин пропишан за трезорското работење.

Член 8

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр. 07-6466/1 Совет на општина Струмица
15.07.2013 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение

за објавување на Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште за КП бр. 8003 КО Струмица

Се објавува Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште за КП бр. 8003 КО Струмица, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 12.07.2013 година.

Бр. 08-6467/2 Општина Струмица
16.07.2013 год. Градоначалник,
Струмица Зоран Заев с.р.

.....

305.

Врз основа на член 4 став 1 од Законот за постапување со бесправните објекти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13 и 72/13), член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправните објекти во урбанистичката планска документација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 56/11) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Советот на општина Струмица на седницата одржана на 12.07.2013 година, донесе

Одлука

за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште за КП бр. 8003 КО Струмица

Член 1

Се утврдува потреба од донесување на урбанистичко - планска

документација за усогласување на намената на градежно земјиште за бесправниот објект: помошен објект, со намена ПО, кој се наоѓа на КП бр. 8003 КО Струмица, во сопственост на Коце Ристовски од Струмица.

Објектот на КП бр. 8003 КО Струмица, согласно Просторниот план на град Струмица се наоѓа во зона шуми, на земјиште сопственост на Република Македонија.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр. 07-6467/1 Совет на општина Струмица
15.07.2013 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение

за објавување на Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште за КП бр. 5817/1 КО Струмица

Се објавува Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште за КП бр. 5817/1 КО Струмица, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 12.07.2013 година.

Бр. 08-6468/2 Општина Струмица
16.07.2013 год. Градоначалник,
Струмица Зоран Заев с.р.

.....

306.

Врз основа на член 4 став 1 од Законот за постапување со бесправните објекти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13 и 72/13), член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправните објекти во урбанистичката планска документација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 56/11) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Советот на општина Струмица на седницата одржана на 12.07.2013 година, донесе

Одлука

за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште за КП бр. 5817/1 КО Струмица

Член 1

Се утврдува потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште за бесправниот објект: Помошен објект, кој се наоѓа на КП бр. 5817/1 КО Струмица, во сопственост на Папсани Мачуков од Струмица.

Објектот на КП бр. 5817/1 КО Струмица, согласно ДУП за стар блок бр.22, зафаќа дел од ново предвидена градежна парцела.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр. 07-6468/1 Совет на општина Струмица
15.07.2013 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е

за објавување на Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште за КП бр. 556 КО Сачево

Се објавува Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште за КП бр. 556 КО Сачево, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 12.07.2013 година.

Бр.08-6469/2 Општина Струмица
16.07.2013 год. Градоначалник,
Струмица Зоран Заев с.р.

307.

Врз основа на член 4 став 1 од Законот за постапување со бесправните објекти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13 и 72/13), член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправните објекти во урбанистичката планска документација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 56/11) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Советот на општина Струмица на седницата одржана на 12.07.2013 година, донесе

О д л у к а

за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште за КП бр. 556 КО Сачево

Член 1

Се утврдува потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште за бесправниот објект: Деловен објект, кој се наоѓа на КП бр. 556 КО Сачево, во сопственост на Роберт Стојков од с. Сачево.

Објектот на КП бр. 556 КО Сачево, согласно УПС на с. Сачево, се наоѓа во зона со намена администрација – амбуланта, пошта, на земјиште сопственост на Република Македонија

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.07-6469/1 Совет на општина Струмица
15.07.2013 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е

за објавување на Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште за КП бр. 1098 КО Баница

Се објавува Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште за КП бр. 1098 КО Баница, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 12.07.2013 година.

Бр. 08-6470/2 Општина Струмица
16.07.2013 год. Градоначалник,
Струмица Зоран Заев с.р.

308.

Врз основа на член 4 став 1 од Законот за постапување со бесправните објекти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13 и 72/13), член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправните објекти во урбанистичката планска документација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 56/11) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Советот на општина Струмица на седницата одржана на 12.07.2013 година, донесе

О д л у к а
за утврдување потреба од донесување
на урбанистичко - планска докумен-
тација за усогласување на намената на
градежно земјиште за КП бр. 1098 КО
Баница

Член 1

Се утврдува потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште за бесправниот објект: ТС 10/0.4 кв Баница – 3 столбна, кој се наоѓа на КП бр. 1098 КО Баница.

Објектот на КП бр. 1098 КО Баница, согласно УПС на с. Баница, се наоѓа во зона со намена постојни магацини и преработка на земјоделски култури.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр. 07-6470/1 Совет на општина Струмица
 15.07.2013 год. Претседател,
 С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е

за објавување на Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште за КП бр. 4077 КО Костурино

Се објавува Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште за КП бр. 4077 КО Костурино, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 12.07.2013 година.

Бр. 08-6471/2 Општина Струмица
 16.07.2013 год. Градоначалник,
 С т р у м и ц а Зоран Заев с.р.

309.

Врз основа на член 4 став 1 од Законот за постапување со бесправните објекти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13 и 72/13), член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправните објекти во урбанистичката планска документација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 56/11) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Советот на општина Струмица на седницата одржана на 12.07.2013 година, донесе

О д л у к а
за утврдување потреба од донесување
на урбанистичко - планска
документација за усогласување на
намената на градежно земјиште за КП бр.
4077 КО Костурино

Член 1

Се утврдува потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште за бесправниот објект: ТС 10/0.4 кв Костурино 2 – лим. блинд., кој се наоѓа на КП бр. 4077 КО Костурино.

Објектот на КП бр. 4077 КО Костурино, согласно УПС на с. Костурино, се наоѓа во градежниот опфат на с. Костурино.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.07-6471/1 Совет на општина Струмица
 15.07.2013 год. Претседател,
 С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е

за објавување на Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште за КП бр. 4003 КО Куклиш

Се објавува Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште за КП бр. 4003 КО Куклиш, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 12.07.2013 година.

Бр. 08-6472/2 Општина Струмица
16.07.2013 год. Градоначалник,
Струмица Зоран Заев с.р.

310.

Врз основа на член 4 став 1 од Законот за постапување со бесправните објекти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13 и 72/13), член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправните објекти во урбанистичката планска документација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 56/11) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Советот на општина Струмица на седницата одржана на 12.07.2013 година, донесе

О д л у к а

за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште за КП бр. 4003 КО Куклиш

Член 1

Се утврдува потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште за бесправниот објект: ТС 10/0.4 кв Куклиш 5 – сидана, кој се наоѓа на КП бр. 4003 КО Куклиш.

Објектот на КП бр. 4003 КО Куклиш, согласно УПС на с. Куклиш, се наоѓа во зона со намена предвидено индивидуално домување.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.07-6472/1 Совет на општина Струмица
15.07.2013 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е

за објавување на Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште за КП бр. 6488 и 8019 КО Струмица

Се објавува Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште за КП бр. 6488 и 8019 КО Струмица, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 12.07.2013 година.

Бр. 08-6473/2 Општина Струмица
16.07.2013 год. Градоначалник,
Струмица Зоран Заев с.р.

311.

Врз основа на член 4 став 1 од Законот за постапување со бесправните објекти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13 и 72/13), член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправните објекти во урбанистичката планска документација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 56/11) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Советот на општина Струмица на седницата одржана на 12.07.2013 година, донесе

О д л у к а
за утврдување потреба од донесување
на урбанистичко - планска докумен-
тација за усогласување на намената на
градежно земјиште за КП бр. 6488 и 8019
КО Струмица

Член 1

Се утврдува потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште за бесправниот објект: Помошен објект, кој се наоѓа на КП бр. 6488 и со еден мал дел на КП бр. 8019 КО Струмица, во сопственост на Коста Каратанов од Струмица.

Објектот на КП бр. 6488 и 8019 КО Струмица, согласно ГУП на град Струмица, се наоѓа во заштитниот појас на зона за стопанство.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.07-6473/1 Совет на општина Струмица
 15.07.2013 год. Претседател,
 С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е

за објавување на Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште за КП бр. 492/1 КО Струмица

Се објавува Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште за КП бр. 492/1 КО Струмица,

донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 12.07.2013 година.

Бр. 08-6474/2 Општина Струмица
 16.07.2013 год. Градоначалник,
 С т р у м и ц а Зоран Заев с.р.

.....

312.

Врз основа на член 4 став 1 од Законот за постапување со бесправниот објекти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13 и 72/13), член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправниот објекти во урбанистичката планска документација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 56/11) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Советот на општина Струмица на седницата одржана на 12.07.2013 година, донесе

О д л у к а

за утврдување потреба од донесување
на урбанистичко - планска докумен-
тација за усогласување на намената на
градежно земјиште за КП бр. 492/1 КО
Струмица

Член 1

Се утврдува потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште за бесправниот објект: Помошен објект, кој се наоѓа на КП бр. 492/1 КО Струмица, во сопственост на Димитар Витанов од Струмица.

Објектот на КП бр. 492/1 КО Струмица, согласно ГУП на град Струмица, се наоѓа во зона јавни објекти.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр. 07-6474/1 Совет на општина Струмица
 15.07.2013 год. Претседател,
 С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина

Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е

за објавување на Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште и за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП бр. 5352 КО Куклиш

Се објавува Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште и за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП бр. 5352 КО Куклиш, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 12.07.2013 година.

Бр. 08-6475/2 Општина Струмица
16.07.2013 год. Градоначалник,
С т р у м и ц а Зоран Заев с.р.
.....

313.

Врз основа на член 4 став 1 од Законот за постапување со бесправните објекти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13 и 72/13), член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправните објекти во урбанистичката планска документација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 56/11) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Советот на општина Струмица на седницата одржана на 12.07.2013 година, донесе

О д л у к а

за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште и за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП бр. 5352 КО Куклиш

Член 1

Се утврдува потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште за бесправниот објект: ТС 10/0.4 кв Куклиш 1 -

сидана, кој се наоѓа на КП бр. 5352 КО Куклиш.

Објектот на КП бр. 5352 КО Куклиш, согласно УПС на с. Куклиш, се наоѓа во зона со намена болница.

Член 2

Се утврдува потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура за утврдување правен статус на бесправен објект: ТС 10/0.4 кв Куклиш 1 - сидана, кој се наоѓа на КП бр. 5352 КО Куклиш.

Објектот на КП бр. 5352 КО Куклиш, според УПС на с. Куклиш, се наоѓа на предвидена сообраќајна инфраструктура.

Член 3

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.07-6475/1 Совет на општина Струмица
15.07.2013 год. Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е

за објавување на Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП бр. 2282 КО Струмица

Се објавува Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП бр. 2282 КО Струмица, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 12.07.2013 година.

Бр. 08-6476/2 Општина Струмица
16.07.2013 год. Градоначалник,
С т р у м и ц а Зоран Заев с.р.
.....

Врз основа на член 4 став 1 од Законот за постапување со бесправните објекти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13 и 72/13), член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправните објекти во урбанистичката планска документација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 56/11) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Советот на општина Струмица на седницата одржана на 12.07.2013 година, донесе

О д л у к а
за утврдување потреба од донесување
на урбанистичко - планска докумен-
тација за промена на трасата на
сообраќајната инфраструктура на КП бр.
2282 КО Струмица

Член 1

Се утврдува потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура за утврдување правен статус на бесправен објект: помошен објект кој се наоѓа на КП бр. 2282 КО Струмица, во сопственост на Марија Петрова од Струмица.

Објектот на КП бр. 2282 КО Струмица, согласно ДУП на град Струмица за блок бр. 21, навлегува во трасата на предвидена сообраќајна инфраструктура.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.07-6476/1 Совет на општина Струмица
15.07.2013 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е

за објавување на Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП бр. 6642/1 КО Струмица

Се објавува Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП бр. 6642/1 КО Струмица, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 12.07.2013 година.

Бр. 08-6477/2 Општина Струмица
16.07.2013 год. Градоначалник,
Струмица Зоран Заев с.р.

.....

315.

Врз основа на член 4 став 1 од Законот за постапување со бесправните објекти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13 и 72/13), член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправните објекти во урбанистичката планска документација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 56/11) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Советот на општина Струмица на седницата одржана на 12.07.2013 година, донесе

О д л у к а
за утврдување потреба од донесување
на урбанистичко - планска докумен-
тација за промена на трасата на
сообраќајната инфраструктура на КП бр.
6642/1 КО Струмица

Член 1

Се утврдува потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура за утврдување правен статус на бесправен објект: Станбена куќа, со намена А1, кој се наоѓа на КП бр. 6642/1 КО Струмица, во сопственост на Марјан Босиланов од Струмица.

Објектот на КП бр. 6642/1 КО Струмица, според ГУП на град Струмица, се наоѓа во зона на станбени куќи, но навлегува во трасата на предвидена сообраќајна инфраструктура.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.07-6477/1 Совет на општина Струмица
15.07.2013 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение

за објавување на Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП бр. 2537/1, 2537/3 и 2456/1 КО Струмица

Се објавува Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП бр. 2537/1, 2537/3 и 2456/1 КО Струмица, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 12.07.2013 година.

Бр. 08-6478/2 Општина Струмица
16.07.2013 год. Градоначалник,
Струмица Зоран Заев с.р.

.....

316.

Врз основа на член 4 став 1 од Законот за постапување со бесправните објекти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13 и 72/13), член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправните објекти во урбанистичката планска документација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 56/11) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Советот на општина Струмица на седницата одржана на 12.07.2013 година, донесе

Одлука

за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП бр. 2537/1, 2537/3 и 2456/1 КО Струмица

Член 1

Се утврдува потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура за утврдување правен статус на бесправен објект: Станбена куќа доградби (згради бр. 2, 3 и 4) кој се наоѓа на КП бр. 2537/1, 2537/3 и 2456/1 КО Струмица, во сопственост на Панде Василев од Струмица.

Објектот на КП бр. 2537/1, 2537/3 и 2456/1 КО Струмица, согласно ДУП на град Струмица, се наоѓа во зона на станбени куќи, но дел од доградбите се навлезени во појасот на предвидена улица – џеб на „Крушевска Република“.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.07-6478/1 Совет на општина Струмица
15.07.2013 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение

за објавување на Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП бр. 3545 КО Банско

Се објавува Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за промена на трасата на сообраќајната

инфраструктура на КП бр. 3545 КО Банско, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 12.07.2013 година.

Бр. 08-6479/2 Општина Струмица
16.07.2013 год. Градоначалник,
Струмица Зоран Заев с.р.
.....

317.

Врз основа на член 4 став 1 од Законот за постапување со бесправните објекти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13 и 72/13), член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправните објекти во урбанистичката планска документација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 56/11) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Советот на општина Струмица на седницата одржана на 12.07.2013 година, донесе

О д л у к а
за утврдување потреба од донесување
на урбанистичко - планска
документација за промена на трасата на
сообраќајната инфраструктура на КП бр.
3545 КО Банско

Член 1

Се утврдува потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура за утврдување правен статус на бесправен објект: ТС 10/0.4 кв Банско 2 – лим. блинд., кој се наоѓа на КП бр. 3545 КО Банско.

Објектот на КП бр. 3545 КО Банско, согласно УПС на с. Банско, се наоѓа во градежниот опфат на с. Банско, но навлегува во предвидена сообраќајна инфраструктура.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.07-6479/1 Совет на општина Струмица
15.07.2013 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.
.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е

за објавување на Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП бр. 119/1 КО Струмица

Се објавува Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП бр. 119/1 КО Струмица, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 12.07.2013 година.

Бр. 08-6480/2 Општина Струмица
16.07.2013 год. Градоначалник,
Струмица Зоран Заев с.р.
.....

318.

Врз основа на член 4 став 1 од Законот за постапување со бесправните објекти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13 и 72/13), член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправните објекти во урбанистичката планска документација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 56/11) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Советот на општина Струмица на седницата одржана на 12.07.2013 година, донесе

О д л у к а
за утврдување потреба од донесување
на урбанистичко - планска докумен-
тација за промена на трасата на
сообраќајната инфраструктура на КП бр.
119/1 КО Струмица

Член 1

Се утврдува потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура за утврдување правен статус на бесправен

објект: Деловен објект, кој се наоѓа на КП бр. 119/1 КО Струмица, во сопственост на Стојан Костадински од Струмица.

Објектот на КП бр. 119/1 КО Струмица, согласно ДУП за стар блок 20, се наоѓа во зона со намена домување во станбени куќи, но навлегува во трасата на предвидена сообраќајна инфраструктура.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.07-6480/1 Совет на општина Струмица
15.07.2013 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение

за објавување на Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП бр. 3350/2 КО Банско

Се објавува Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП бр. 3350/2 КО Банско, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 12.07.2013 година.

Бр. 08-6481/2 Општина Струмица
16.07.2013 год. Градоначалник,
Струмица Зоран Заев с.р.

.....

319.

Врз основа на член 4 став 1 од Законот за постапување со бесправните објекти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13 и 72/13), член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправните објекти во урбанистичката планска документација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 56/11) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Советот на општина Струмица на седницата одржана на 12.07.2013 година, донесе

Одлука

за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП бр. 3350/2 КО Банско

Член 1

Се утврдува потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура за утврдување правен статус на бесправен објект: Станбена куќа, кој се наоѓа на КП бр. 3350/2 КО Банско, во сопственост на Петре Пандев од с. Банско.

Објектот на КП бр. 3350/2 КО Банско, согласно УДНМ за с. Банско, зафаќа дел од сообраќајната инфраструктура.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.07-6481/1 Совет на општина Струмица
15.07.2013 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е

за објавување на Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП бр. 4471 КО Муртино

Се објавува Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП бр. 4471 КО Муртино, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 12.07.2013 година.

Бр. 08-6482/2 Општина Струмица
16.07.2013 год. Градоначалник,
Струмица Зоран Заев с.р.

320.

Врз основа на член 4 став 1 од Законот за постапување со бесправните објекти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13 и 72/13), член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправните објекти во урбанистичката планска документација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 56/11) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Советот на општина Струмица на седницата одржана на 12.07.2013 година, донесе

О д л у к а

за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП бр. 4471 КО Муртино

Член 1

Се утврдува потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура за утврдување правен статус на бесправен објект: Станбена куќа и помошен објект, кој се наоѓа на КП бр. 4471 КО Муртино, во сопственост на Мирчо Тушев од с. Муртино. Објектот на КП бр. 4471 КО Муртино, согласно ГУП на с. Муртино, се наоѓа во зона со намена домување во станбени куќи, но зафаќа дел од сообраќајната инфраструктура.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.07-6482/1 Совет на општина Струмица
15.07.2013 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е

за објавување на Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП бр. 1914 и 2494 КО Добрејци

Се објавува Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП бр. 1914 и 2494 КО Добрејци, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 12.07.2013 година.

Бр. 08-6483/2 Општина Струмица
16.07.2013 год. Градоначалник,
Струмица Зоран Заев с.р.

321.

Врз основа на член 4 став 1 од Законот за постапување со бесправните објекти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13 и 72/13), член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправните објекти во урбанистичката планска документација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 56/11) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Советот на општина Струмица на седницата одржана на 12.07.2013 година, донесе

О д л у к а
за утврдување потреба од донесување
на урбанистичко - планска докумен-
тација за промена на трасата на
сообраќајната инфраструктура на КП бр.
1914 и 2494 КО Добрејци

Член 1

Се утврдува потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура за утврдување правен статус на бесправен објект: Станбена куќа, кој се наоѓа на КП бр. 1914 и 2494 КО Добрејци, во сопственост на Роберт Стојков од с. Добрејци.

Објектот на КП бр. 1914 и 2494 КО Добрејци, според УДНМ на с. Добрејци, се наоѓа во зона на станбени куќи, но со мал дел навлегува во проектирана сообраќајна инфраструктура.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.07-6483/1 Совет на општина Струмица
 15.07.2013 год. Претседател,
 С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е

за објавување на Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП бр. 3381/27 КО Банско

Се објавува Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП бр. 3381/27 КО

Банско, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 12.07.2013 година.

Бр.08-6484/2 Општина Струмица
 16.07.2013 год. Градоначалник,
 С т р у м и ц а Зоран Заев с.р.

.....

322.

Врз основа на член 4 став 1 од Законот за постапување со бесправните објекти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13 и 72/13), член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправните објекти во урбанистичката планска документација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 56/11) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Советот на општина Струмица на седницата одржана на 12.07.2013 година, донесе

О д л у к а
за утврдување потреба од донесување
на урбанистичко - планска
документација за промена на трасата на
сообраќајната инфраструктура на КП бр.
3381/27 КО Банско

Член 1

Се утврдува потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура за утврдување правен статус на бесправен објект: Станбена куќа, кој се наоѓа на КП бр. 3381/27 КО Банско, во сопственост на Мите Николовски од с. Банско.

Објектот на КП бр. 3381/27 КО Банско, според УДНМ за с. Банско, се наоѓа на предвидена сообраќајна инфраструктура.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.07-6484/1 Совет на општина Струмица
 15.07.2013 год. Претседател,
 С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е

за објавување на Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП бр. 1945 КО Добрејци

Се објавува Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП бр. 1945 КО Добрејци, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 12.07.2013 година.

Бр.08-6485/2 Општина Струмица
16.07.2013 год. Градоначалник,
С т р у м и ц а Зоран Заев с.р.

323.

Врз основа на член 4 став 1 од Законот за постапување со бесправните објекти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13 и 72/13), член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправните објекти во урбанистичката планска документација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 56/11) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Советот на општина Струмица на седницата одржана на 12.07.2013 година, донесе

О д л у к а

за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП бр. 1945 КО Добрејци

Член 1

Се утврдува потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура за утврдување правен статус на бесправен објект: Станбена куќа, кој се наоѓа на КП бр.

1945 КО Добрејци, во сопственост на Васе Николов од с. Добрејци.

Објектот на КП бр. 1945 КО Добрејци, според УДНМ за с. Добрејци, се наоѓа на предвидена сообраќајна инфраструктура.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.07-6485/1 Совет на општина Струмица
15.07.2013 год. Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е

за објавување на Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на планскиот опфат за КП бр. 4568 КО Струмица

Се објавува Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на планскиот опфат за КП бр. 4568 КО Струмица, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 12.07.2013 година.

Бр. 08-6486/2 Општина Струмица
16.07.2013 год. Градоначалник,
С т р у м и ц а Зоран Заев с.р.

324.

Врз основа на член 4 став 1 од Законот за постапување со бесправните објекти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13 и 72/13), член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправните објекти во урбанистичката планска документација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 56/11) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Советот на општина Струмица на седницата одржана на 12.07.2013 година, донесе

О д л у к а
за утврдување потреба од донесување
на урбанистичко - планска докумен-
тација за проширување на планскиот
опфат за КП бр. 4568 КО Струмица

Член 1

Се утврдува потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект: Станбена куќа со намена А1, кој се наоѓа на КП бр. 4568 КО Струмица, во сопственост на Бранко Танчев од Струмица.

Објектот на КП бр. 4568 КО Струмица, согласно ДУП за блок бр. 19, се наоѓа вон градежниот опфат.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр. 07-6486/1 Совет на општина Струмица
 15.07.2013 год. Претседател,
 С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е

за објавување на Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на планскиот опфат за КП бр. 414 и 1610/1 КО Водоча

Се објавува Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на планскиот опфат за КП бр. 414 и 1610/1 КО Водоча, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 12.07.2013 година.

Бр. 08-6487/2 Општина Струмица
 16.07.2013 год. Градоначалник,
 С т р у м и ц а Зоран Заев с.р.

Врз основа на член 4 став 1 од Законот за постапување со бесправниите објекти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13 и 72/13), член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправниите објекти во урбанистичката планска документација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 56/11) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Советот на општина Струмица на седницата одржана на 12.07.2013 година, донесе

О д л у к а
за утврдување потреба од донесување
на урбанистичко - планска докумен-
тација за проширување на планскиот
опфат за КП бр. 414 и 1610/1 КО Водоча

Член 1

Се утврдува потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниите објекти: Викенд куќа (зграда бр. 1) со намена А4 и помошен објект (зграда бр. 2), кои се наоѓаат на КП бр. 414 и 1610/1 КО Водоча, во сопственост на Миле Варизелев од Струмица.

Објектите на КП бр. 414 и 1610/1 КО Водоча се наоѓаат вон градежниот опфат на с. Водоча, на земјиште во сопственост на Миле Варизелев (КП бр. 414) и сопственост на Република Македонија (КП бр. 1610/1).

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.07-6487/1 Совет на општина Струмица
 15.07.2013 год. Претседател,
 С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е

за објавување на Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на планскиот опфат за КП бр. 1550 КО Дабиле

Се објавува Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на планскиот опфат за КП бр. 1550 КО Дабиле, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 12.07.2013 година.

Бр. 08-6488/2 Општина Струмица
16.07.2013 год. Градоначалник,
Струмица Зоран Заев с.р.

326.

Врз основа на член 4 став 1 од Законот за постапување со бесправните објекти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13 и 72/13), член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправните објекти во урбанистичката планска документација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 56/11) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Советот на општина Струмица на седницата одржана на 12.07.2013 година, донесе

О д л у к а
за утврдување потреба од донесување
на урбанистичко - планска
документација за проширување на
планскиот опфат за КП бр. 1550 КО
Дабиле

Член 1

Се утврдува потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти: Станбена куќа со намена А1 (зграда бр. 1) и помошен објект (зграда бр. 2), кои се наоѓаат на КП бр. 1550 КО Дабиле, во сопственост на Тома Пецанов од с. Дабиле.

Објектите на КП бр. 1550 КО Дабиле, согласно УДНМ за с. Дабиле, се наоѓаат вон градежниот опфат.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.07-6488/1 Совет на општина Струмица
15.07.2013 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е

за објавување на Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на планскиот опфат за КП бр. 1168/2 КО Градско Балдовци

Се објавува Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на планскиот опфат за КП бр. 1168/2 КО Градско Балдовци, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 12.07.2013 година.

Бр. 08-6489/2 Општина Струмица
16.07.2013 год. Градоначалник,
Струмица Зоран Заев с.р.

327.

Врз основа на член 4 став 1 од Законот за постапување со бесправните објекти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13 и 72/13), член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправните објекти во урбанистичката планска документација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 56/11) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Советот на општина Струмица на седницата одржана на 12.07.2013 година, донесе

О д л у к а
за утврдување потреба од донесување
на урбанистичко - планска
документација за проширување на
планскиот опфат за КП бр. 1168/2 КО
Градско Балдовци

Член 1

Се утврдува потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект: Помошен објект, кој се наоѓа на КП бр. 1168/2 КО Градско Балдовци, во сопственост на Андон Поп Чотров од Струмица.

Објектот на КП бр. 1168/2 КО Градско Балдовци, се наоѓа во зона на повеќе станбени куќи, надвор од градежниот опфат.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр. 07-6489/1 Совет на општина Струмица
 15.07.2013 год. Претседател,
 С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е

за објавување на Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на планскиот опфат за КП бр. 7907 и 7908 КО Струмица

Се објавува Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на планскиот опфат за КП бр. 7907 и 7908 КО Струмица, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 12.07.2013 година.

Бр. 08-6490/2 Општина Струмица
 16.07.2013 год. Градоначалник,
 С т р у м и ц а Зоран Заев с.р.

.....

328.

Врз основа на член 4 став 1 од Законот за постапување со бесправните објекти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13 и 72/13), член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправните објекти во урбанистичката планска документација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 56/11) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Советот на општина Струмица на седницата одржана на 12.07.2013 година, донесе

О д л у к а
за утврдување потреба од донесување
на урбанистичко - планска докумен-
тација за проширување на планскиот
опфат за КП бр. 7907 и 7908 КО Струмица

Член 1

Се утврдува потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект: Викенд куќа, кој се наоѓа на КП бр. 7907 и 7908 КО Струмица, во сопственост на Катерина Панделишева од Струмица.

Објектот на КП бр. 7907 и 7908 КО Струмица, согласно ГУП за град Струмица, се наоѓа вон градежниот опфат.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.07-6490/1 Совет на општина Струмица
 15.07.2013 год. Претседател,
 С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е

за објавување на Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на планскиот опфат за КП бр. 1 КО Белотино

Се објавува Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на планскиот опфат за КП бр. 1 КО Белотино, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 12.07.2013 година.

Бр. 08-6491/2 Општина Струмица
16.07.2013 год. Градоначалник,
Струмица Зоран Заев с.р.

329.

Врз основа на член 4 став 1 од Законот за постапување со бесправните објекти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13 и 72/13), член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправните објекти во урбанистичката планска документација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 56/11) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Советот на општина Струмица на седницата одржана на 12.07.2013 година, донесе

О д л у к а

за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на планскиот опфат за КП бр. 1 КО Белотино

Член 1

Се утврдува потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект: Станбена куќа, кој се наоѓа на КП бр. 1 КО Белотино, во сопственост на Филип Андонов од с. Белотино.

Објектот на КП бр. 1 КО Белотино, согласно Општ акт за с. Белотино, се наоѓа вон градежниот опфат.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.07-6491/1 Совет на општина Струмица
15.07.2013 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е

за објавување на Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на планскиот опфат за КП бр. 920 КО Градско Балдовци

Се објавува Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на планскиот опфат за КП бр. 920 КО Градско Балдовци, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 12.07.2013 година.

Бр. 08-6492/2 Општина Струмица
16.07.2013 год. Градоначалник,
Струмица Зоран Заев с.р.

330.

Врз основа на член 4 став 1 од Законот за постапување со бесправните објекти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13 и 72/13), член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправните објекти во урбанистичката планска документација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 56/11) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Советот на општина Струмица на седницата одржана на 12.07.2013 година, донесе

О д л у к а
за утврдување потреба од донесување
на урбанистичко - планска докумен-
тација за проширување на планскиот
опфат за КП бр. 920 КО Градско
Балдовци

Член 1

Се утврдува потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект: Станбена куќа и помошен објект, кој се наоѓа на КП бр. 920 КО Градско Балдовци, во сопственост на Љупчо Иванов од с. Градско Балдовци.

Објектот на КП бр. 920 КО Градско Балдовци, се наоѓа вон градежниот опфат на с. Градско Балдовци.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.07-6492/1 Совет на општина Струмица
 15.07.2013 год. Претседател,
 С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е

за објавување на Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на планскиот опфат за КП бр. 750 КО Банско

Се објавува Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на планскиот опфат за КП бр. 750 КО Банско, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 12.07.2013 година.

Бр. 08-6493/2 Општина Струмица
 16.07.2013 год. Градоначалник,
 С т р у м и ц а Зоран Заев с.р.

.....

331.

Врз основа на член 4 став 1 од Законот за постапување со бесправните објекти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13 и 72/13), член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправните објекти во урбанистичката планска документација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 56/11) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Советот на општина Струмица на седницата одржана на 12.07.2013 година, донесе

О д л у к а
за утврдување потреба од донесување
на урбанистичко - планска докумен-
тација за проширување на планскиот
опфат за КП бр. 750 КО Банско

Член 1

Се утврдува потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект: Станбена куќа, кој се наоѓа на КП бр. 750 КО Банско, во сопственост на Јусуф Рушидов од с. Банско.

Објектот на КП бр. 750 КО Банско, според УДНМ на с. Банско, се наоѓа вон градежниот опфат на с. Банско.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.07-6493/1 Совет на општина Струмица
 15.07.2013 год. Претседател,
 С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е

за објавување на Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на планскиот опфат за КП бр. 1152 КО

Градско Балдовци

Се објавува Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на планскиот опфат за КП бр. 1152 КО Градско Балдовци, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 12.07.2013 година.

Бр.08-6494/2 Општина Струмица
16.07.2013 год. Градоначалник,
Струмица Зоран Заев с.р.

332.

Врз основа на член 4 став 1 од Законот за постапување со бесправните објекти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13 и 72/13), член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправните објекти во урбанистичката планска документација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 56/11) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Советот на општина Струмица на седницата одржана на 12.07.2013 година, донесе

О д л у к а

за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на планскиот опфат за КП бр. 1152 КО Градско Балдовци

Член 1

Се утврдува потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект: Станбена куќа, кој се наоѓа на КП бр. 1152 КО Градско Балдовци, во сопственост на Роза Стојчева од с. Градско Балдовци.

Објектот на КП бр. 1152 КО Градско Балдовци, се наоѓа надвор од градежниот опфат на с. Градско Балдовци.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.07-6494/1 Совет на општина Струмица
15.07.2013 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е

за објавување на Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на планскиот опфат за КП бр. 1080 КО Банско

Се објавува Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на планскиот опфат за КП бр. 1080 КО Банско, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 12.07.2013 година.

Бр. 08-6495/2 Општина Струмица
16.07.2013 год. Градоначалник,
Струмица Зоран Заев с.р.

333.

Врз основа на член 4 став 1 од Законот за постапување со бесправните објекти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13 и 72/13), член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправните објекти во урбанистичката планска документација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 56/11) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Советот на општина Струмица на седницата одржана на 12.07.2013 година, донесе

О д л у к а
за утврдување потреба од донесување
на урбанистичко - планска докумен-
тација за проширување на планскиот
опфат за КП бр. 1080 КО Банско

Член 1

Се утврдува потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект: Станбена куќа, кој се наоѓа на КП бр. 1080 КО Банско, во сопственост на Шукри Ајдинов од с. Банско.

Објектот на КП бр. 1080 КО Банско, согласно УДНМ за с. Банско, се наоѓа надвор од градежниот опфат.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.07-6495/1 Совет на општина Струмица
 15.07.2013 год. Претседател,
 С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е

за објавување на Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на планскиот опфат за КП бр. 7908 КО

Струмица

Се објавува Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на планскиот опфат за КП бр. 7908 КО Струмица, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 12.07.2013 година.

Бр. 08-6496/2 Општина Струмица
 16.07.2013 год. Градоначалник,
 С т р у м и ц а Зоран Заев с.р.

334.

Врз основа на член 4 став 1 од Законот за постапување со бесправните објекти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13 и 72/13), член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправните објекти во урбанистичката планска документација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 56/11) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Советот на општина Струмица на седницата одржана на 12.07.2013 година, донесе

О д л у к а
за утврдување потреба од донесување
на урбанистичко - планска
документација за проширување на
планскиот опфат за КП бр. 7908 КО
Струмица

Член 1

Се утврдува потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект: Станбена куќа, кој се наоѓа на КП бр. 7908 КО Струмица, во сопственост на Љуба Божиновска од Струмица.

Објектот на КП бр. 7908 КО Струмица, се наоѓа надвор од градежниот опфат на град Струмица.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.07-6496/1 Совет на општина Струмица
 15.07.2013 год. Претседател,
 С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е

за објавување на Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на планскиот опфат и за усогласување на намената на градежно земјиште за КП бр. 4659, 7898/1 и 7899 КО Струмица

Се објавува Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на планскиот опфат и за усогласување на намената на градежно земјиште за КП бр. 4659, 7898/1 и 7899 КО Струмица, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 12.07.2013 година.

Бр. 08-6497/2 Општина Струмица
16.07.2013 год. Градоначалник,
Струмица Зоран Заев с.р.

335.

Врз основа на член 4 став 1 од Законот за постапување со бесправните објекти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13 и 72/13), член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправните објекти во урбанистичката планска документација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 56/11) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Советот на општина Струмица на седницата одржана на 12.07.2013 година, донесе

О д л у к а

за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на планскиот опфат и за усогласување на намената на градежно земјиште за КП бр. 4659, 7898/1 и 7899 КО Струмица

Член 1

Се утврдува потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект: Станбена куќа, кој се наоѓа на КП бр. 4659, 7898/1 и 7899 КО Струмица, во сопственост на Зоран Иљачев од Струмица.

Објектот на КП бр. 4659, 7898/1 и 7899 КО Струмица, според ГУП на град Струмица, се наоѓа во зона за зеленило.

Член 2

Се утврдува потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште за бесправниот објект: Станбена куќа, кој се наоѓа на КП бр. 4659, 7898/1 и 7899 КО Струмица, во сопственост на Зоран Иљачев од Струмица.

Објектот на КП бр. 4659, 7898/1 и 7899 КО Струмица, според ГУП на град Струмица, се наоѓа во зона за зеленило.

Член 3

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.07-6497/1 Совет на општина Струмица
15.07.2013 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е

за објавување на Одлуката за отстапување на дел од КП бр. 3157/1 КО Банско

Се објавува Одлуката за отстапување на дел од КП бр. 3157/1 КО Банско, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 12.07.2013 година.

Бр. 08-6498/2 Општина Струмица
16.07.2013 год. Градоначалник,
Струмица Зоран Заев с.р.

336.

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 12.07.2013 година, донесе

О д л у к а
за отстапување на дел од КП бр. 3157/1
КО Банско

Член 1

Се отстапува, без надомест, во трајна сопственост, на ЕВН Македонија, АД Скопје, дел од КП бр. 3157/1 КО Банско, заведена во ИЛ 1824, сопственост на општина Струмица.

Отстапениот дел е со вкупна површина од 9 м² и е наменет за изградба на нова трафостаница – ТС 10(20)/0,4 кВ за потребите на населено место Банско, во мера и граници опишани во „Геодетски елаборат за геодетски работи за посебни намени за физичка делба“ бр. 03-227/3 од 05.06.2013, изработен од Трговското друштво за геодетски работи „Гео-Премер“ доо, Струмица.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.07-6498/1 Совет на општина Струмица
15.07.2013 год. Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е

за објавување на Одлуката за овластување на овластен претставник на општина Струмица кој ќе ги врши работите од надлежност на Собранието на акционери на Друштвото за спортски дејности КОШАРКАРСКИ КЛУБ СТРУМИЦА АД, Струмица

Се објавува Одлуката за овластување на овластен претставник на општина Струмица кој ќе ги врши работите од надлежност на Собранието на акционери на Друштвото за спортски дејности КОШАРКАРСКИ КЛУБ СТРУМИЦА АД, Струмица, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 12.07.2013 година.

Бр. 08-6499/2 Општина Струмица
16.07.2013 год. Градоначалник,
С т р у м и ц а Зоран Заев с.р.

.....

337.

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 12.07.2013 година, донесе

О д л у к а
за овластување на овластен
претставник на општина Струмица кој ќе
ги врши работите од надлежност на
Собранието на акционери на Друштвото
за спортски дејности КОШАРКАРСКИ
КЛУБ СТРУМИЦА АД, Струмица

Член 1

Општина Струмица, како основач на Друштвото за спортски дејности КОШАРКАРСКИ КЛУБ СТРУМИЦА АД, Струмица, работите од надлежност на Собранието на Акционерското друштво ги врши преку овластен претставник.

Член 2

За овластен претставник кој ќе ги врши работите од надлежност на Собранието на Акционерското друштво се именува Марјан Даскаловски – претседател на Советот на општина Струмица.

Член 3

Оваа Одлука влегува во сила по објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр. 07-6499/1 Совет на општина Струмица
15.07.2013 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение

за објавување на Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на планскиот опфат за КП бр. 6408 и 6402/ 2 КО Струмица

Се објавува Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на планскиот опфат за КП бр. 6408 и 6402/ 2 КО Струмица, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 12.07.2013 година.

Бр. 08-6500/2 Општина Струмица
16.07.2013 год. Градоначалник,
Струмица Зоран Заев с.р.

.....

338.

Врз основа на член 4 став 1 од Законот за постапување со бесправните објекти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13 и 72/13), член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправните објекти во урбанистичката планска документација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 56/11) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Советот на општина Струмица на седницата одржана на 12.07.2013 година, донесе

Одлука

за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на планскиот опфат за КП бр. 6408 и 6402/ 2 КО Струмица

Член 1

Се утврдува потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект: Деловен објект (зграда бр. 1, 2, 3, 4, 5 и 6), изграден на КП бр. 6408 и КП бр. 6402/2 КО Струмица, сопственост на Државниот универзитет „Гоце Делчев“ Штип.

Бесправниот на КП бр. 6408 и КП бр. 6402/2 КО Струмица, согласно ГУП на град Струмица се наоѓа надвор од градежниот опфат.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.07-6500/1 Совет на општина Струмица
15.07.2013 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение

за објавување на Решението за разрешување и именување на членови во Управниот одбор на ЈПКД „Комуналец“ Струмица

Се објавува Решението за разрешување и именување на членови во Управниот одбор на ЈПКД „Комуналец“ Струмица, донесено на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 12.07.2013 година.

Бр. 08-6501/2 Општина Струмица
16.07.2013 год. Градоначалник,
Струмица Зоран Заев с.р.

.....

339.

Врз основа на член 17 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10 и 6/12) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Советот на општина Струмица на седницата одржана на 12.07.2013 година, донесе

Р е ш е н и е
за разрешување и именување на членови во Управниот одбор на ЈПКД „Комуналец“ Струмица

1. Од должноста членови во Управниот одбор на ЈПКД „Комуналец“ Струмица, поради истек на мандат, се разрешуваат: Кире Кончалиев, Дивна Стојанова, Јанко Шилинов, Ристо Годев, Митко Коцев, Александра Ангелова, Бранко Георгиев, Стојан Ефтимов и Славица Карамитрова.

2. За членови во Управниот одбор на ЈПКД „Комуналец“ Струмица, се именуваат:

- Бранко Божинковчев
- Љупка Цикарска
- Ристо Пецев
- Митко Коцев
- Благој Митров
- Ристо Ангелов
- Ристо Бонев
- Зоран Костадинов
- Томе Лазаров

3. Ова Решение влегува во сила по објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.07-6501/1 Совет на општина Струмица
15.07.2013 год. Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е

за објавување на Решението за разрешување и именување на членови на Надзорниот одбор за контрола на материјално – финансиското работење на ЈПКД „Комуналец“ Струмица

Се објавува Решението за разрешување и именување на членови на Надзорниот одбор за контрола на материјално – финансиското работење на ЈПКД „Комуналец“ Струмица, донесено на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 12.07.2013 година.

Бр. 08-6502/2 Општина Струмица
16.07.2013 год. Градоначалник,
С т р у м и ц а Зоран Заев с.р.

.....

340.

Врз основа на член 26 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10 и 6/12) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Советот на општина Струмица на седницата одржана на 12.07.2013 година, донесе

Р е ш е н и е
за разрешување и именување на членови на Надзорниот одбор за контрола на материјално – финансиското работење на ЈПКД „Комуналец“ Струмица

1. Од должноста членови на Надзорниот Одбор за контрола на материјално – финансиското работење на ЈПКД „Комуналец“ Струмица, поради истек на мандат, се разрешуваат: Кире Партенов, Блаже Стојанов, Стојан Димов, Драги Гошев и Миле Тасев.

2. За членови на Надзорниот одбор за контрола на материјално – финансиското работење на ЈПКД „Комуналец“ Струмица, се именуваат:

- Миле Тасев
- Драги Гошев
- Митко Бујуклиев
- Лазо Георгиев
- Невена Стојанова

3. Ова Решение влегува во сила по објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.07-6502/1 Совет на општина Струмица
15.07.2013 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение

за објавување на Решението за разрешување и именување претставник на општина Струмица во Училишниот одбор на ООУ „Видое Подгорец“ Струмица

Се објавува Решението за разрешување и именување претставник на општина Струмица во Училишниот одбор на ООУ „Видое Подгорец“ Струмица, донесено на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 12.07.2013 година.

Бр. 08-6503/2 Општина Струмица
16.07.2013 год. Градоначалник,
Струмица Зоран Заев с.р.

.....

341.

Врз основа на член 124 од Законот за основното образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 103/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 42/11, 51/11, 6/12, 100/12 и 24/13) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Советот на општина Струмица на седницата одржана на 12.07.2013 година, донесе

Решение за разрешување и именување претставник на општина Струмица во Училишниот одбор на ООУ „Видое Подгорец“ Струмица

1. Се разрешува претставникот на општина Струмица во Училишниот одбор на ООУ „Видое Подгорец“ Струмица:

- Митко Коцев;

2. За претставник на општина Струмица во Училишниот одбор на ООУ „Видое Подгорец“ Струмица, до преостанатиот дел од мандатот, се именува:

- Ирена Атанасова;

3. Ова Решение влегува во сила по објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.07-6503/1 Совет на општина Струмица
15.07.2013 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение

за објавување на Решението за разрешување и именување членови во Советот за јавно здравје

Се објавува Решението за разрешување и именување членови во Советот за јавно здравје, донесено на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 12.07.2013 година.

Бр. 08-6504/2 Општина Струмица
16.07.2013 год. Градоначалник,
Струмица Зоран Заев с.р.

.....

342.

Врз основа на член 18 од Законот за јавно здравје („Службен весник на Република Македонија“ бр. 22/10 и 136/11), член 2 од Одлуката за формирање Совет за јавно здравје („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 7/11) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Советот на општина Струмица на

седницата одржана на 12.07.2013 година, донесе

Решение
за разрешување и именување членови
во Советот за јавно здравје

1. Од Советот за јавно здравје за подрачјето на општина Струмица, се разрешуваат членовите: Неша Лазаревска, Коста Јаневски, Методи Витанов, Тони Милушев и Ѓорѓи Пециров.

2. Во Советот за јавно здравје за подрачјето на општина Струмица, се именуваат следните членови:

- Љубинка Вета;
- Катерина Кузмановска;
- Тинка Стојанова;
- Тони Милушев; и
- Силвана Петкоска.

3. Ова Решение влегува во сила по објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.07-6504/1 Совет на општина Струмица
15.07.2013 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение
за објавување на Заклучокот за утврдување
Нацрт ДУП на дел од блок 22, (Блок 13,
Урбана единица 2 согласно ГУП) во
Струмица, општина Струмица 2013-2018

Се објавува Заклучокот за утврдување Нацрт ДУП на дел од блок 22, (Блок 13, Урбана единица 2 согласно ГУП) во Струмица, општина Струмица 2013-2018, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 12.07.2013 година.

Бр.08-6505/2 Општина Струмица
16.07.2013 год. Градоначалник,
Струмица Зоран Заев с.р.

343.

Врз основа на член 11 и 22 од од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на Република Македонија“ бр. 51/05, 137/07, 151/07, 91/09, 124/10, 18/11, 53/11, 144/12 и 55/13) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Советот на општина Струмица на седницата одржана на 12.07.2013 година, донесе

Заклучок
за утврдување Нацрт ДУП на дел од
блок 22, (Блок 13, Урбана единица 2
согласно ГУП) во Струмица, општина
Струмица 2013-2018

1. Се утврдува Нацрт ДУП на дел од блок 22, (Блок 13, Урбана единица 2 согласно ГУП) во Струмица, општина Струмица 2013-2018.

2. Со овој Урбанистички план се опфаќа простор со површина од 3,35 ха. Просторот на планскиот опфат на Нацрт ДУП на дел од блок 22, (Блок 13, Урбана единица 2 согласно ГУП) во Струмица, граничи:

- Од источна страна со ул. „Младинска“;
- Од север со ул. „Димитар Цветинов“;
- Од запад со ул. „Киро Абрашев“ и
- Од југ со ул. „Ѓорѓи Василев“.

3. Нацрт ДУП на дел од блок 22, (Блок 13, Урбана единица 2 согласно ГУП) во Струмица е изработен од Друштвото за градежништво, проектирање, трговија и услуги „Стан Арт“ дооел - Куманово со техн. број 12.01-04/12 и се состои од:

- текстуален дел и графички приказ на планските решенија на опфатот, како и нумерички дел со билансни показатели за планскиот опфат и инфраструктурата.

4. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.07-6505/1 Совет на општина Струмица
15.07.2013 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е

за објавување на Заклучокот за усвојување на Извештајот за работата на ОИК

Струмица за реализација на Локалните избори 2013 година, за периодот 07 јануари до 12 април 2013 година

Се објавува Заклучокот за усвојување на Извештајот за работата на ОИК Струмица за реализација на Локалните избори 2013 година, за периодот 07 јануари до 12 април 2013 година, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 12.07.2013 година.

Бр. 08-6506/2 Општина Струмица
16.07.2013 год. Градоначалник,
Струмица Зоран Заев с.р.

344.

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Советот на општина Струмица на седницата одржана на 12.07.2013 година, донесе

**З а к л у ч о к
за усвојување на Извештајот за
работата на ОИК Струмица за
реализација на Локалните избори 2013
година, за периодот 07 јануари до 12
април 2013 година**

1. Се усвојува Извештајот за работата на ОИК Струмица за реализација на Локалните избори 2013 година, за периодот 07 јануари до 12 април 2013 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила по објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.07-6506/1 Совет на општина Струмица
15.07.2013 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е

за објавување на Заклучокот за усвојување на Извештајот за реализација на

Програмата за уредување на градежно земјиште на подрачјето на општина Струмица за 2012 година

Се објавува Заклучокот за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за уредување на градежно земјиште на подрачјето на општина Струмица за 2012 година, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 12.07.2013 година.

Бр. 08-6507/2 Општина Струмица
16.07.2013 год. Градоначалник,
Струмица Зоран Заев с.р.

345.

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 12.07.2013 година, донесе

**З а к л у ч о к
за усвојување на Извештајот за
реализација на Програмата за уреду-
вање на градежно земјиште на
подрачјето на општина Струмица за 2012
година**

1. Се усвојува Извештајот за реализација на Програмата за уредување на градежно земјиште на подрачјето на општина Струмица за 2012 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила по објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.07-6507/1 Совет на општина Струмица
15.07.2013 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение

за објавување на Заклучокот за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за одржување на јавното осветлување за подрачјето на општина Струмица за 2012 година

Се објавува Заклучокот за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за одржување на јавното осветлување за подрачјето на општина Струмица за 2012 година, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 12.07.2013 година.

Бр.08-6508/2 Општина Струмица
16.07.2013 год. Градоначалник,
Струмица Зоран Заев с.р.

346.

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 12.07.2013 година, донесе

Заклучок

за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за одржување на јавното осветлување за подрачјето на општина Струмица за 2012 година

1. Се усвојува Извештајот за реализација на Програмата за одржување на јавното осветлување за подрачјето на општина Струмица за 2012 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила по објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.07-6508/1 Совет на општина Струмица
15.07.2013 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение

за објавување на Заклучокот за давање согласност на Извештајот за работата на ЈПКД „Комуналец“ Струмица за 2012 година

Се објавува Заклучокот за давање согласност на Извештајот за работата на ЈПКД „Комуналец“ Струмица за 2012 година, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 12.07.2013 година.

Бр. 08-6509/2 Општина Струмица
16.07.2013 год. Градоначалник,
Струмица Зоран Заев с.р.

347.

Врз основа на член 11 став 1 точка 6 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10 и 6/12) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Советот на општина Струмица на седницата одржана на 12.07.2013 година, донесе

Заклучок

за давање согласност на Извештајот за работата на ЈПКД „Комуналец“ Струмица за 2012 година

1. Се дава согласност на Извештајот за работата на ЈПКД „Комуналец“ Струмица за 2012 година, усвоен од Управниот одбор на ова претпријатие со Одлука бр. 02-2323/2 од 26.04.2013 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила по објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.07-6509/1 Совет на општина Струмица
15.07.2013 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за давање согласност на Годишната сметка со финансов извештај на ЈПКД „Комуналец“ Струмица за 2012 година

Се објавува Заклучокот за давање согласност на Годишната сметка со финансов извештај на ЈПКД „Комуналец“ Струмица за 2012 година, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 12.07.2013 година.

Бр. 08-6510/2 Општина Струмица
16.07.2013 год. Градоначалник,
С т р у м и ц а Зоран Заев с.р.

348.

Врз основа на член 11 став 1 точка 6 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10 и 6/12) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Советот на општина Струмица на седницата одржана на 12.07.2013 година, донесе

З а к л у ч о к
за давање согласност на Годишната сметка со финансов извештај на ЈПКД „Комуналец“ Струмица за 2012 година

1. Се дава согласност на Годишната сметка со финансов извештај на ЈПКД „Комуналец“ Струмица за 2012 година, усвоена од Управниот одбор на ова претпријатие со Одлука бр. 02-1202/2 од 27.02.2013 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила по објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.07-6510/1 Совет на општина Струмица
15.07.2013 год. Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за давање согласност на Извештајот за работата на ЈП „Паркиралишта Струмица“ Струмица за периодот 01.01.2013 до 31.03.2013 година

Се објавува Заклучокот за давање согласност на Извештајот за работата на ЈП „Паркиралишта Струмица“ Струмица за периодот 01.01.2013 до 31.03.2013 година, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 12.07.2013 година.

Бр. 08-6511/2 Општина Струмица
16.07.2013 год. Градоначалник,
С т р у м и ц а Зоран Заев с.р.

349.

Врз основа на член 11 став 1 точка 6 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10 и 6/12) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Советот на општина Струмица на седницата одржана на 12.07.2013 година, донесе

З а к л у ч о к
за давање согласност на Извештајот за работата на ЈП „Паркиралишта Струмица“ Струмица за периодот 01.01.2013 до 31.03.2013 година

1. Се дава согласност на Извештајот за работата на ЈП „Паркиралишта Струмица“ Струмица за периодот 01.01.2013 до 31.03.2013 година, усвоен од Управниот одбор на ова претпријатие со Одлука бр. 02-158/2 од 31.05.2013 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила по објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр. 07-6511/1 Совет на општина Струмица
15.07.2013 год. Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение

за објавување на Заклучокот за давање согласност на Одлуката за проширување на дејноста на ЈП „Паркиралишта Струмица“ Струмица

Се објавува Заклучокот за давање согласност на Одлуката за проширување на дејноста на ЈП „Паркиралишта Струмица“ Струмица, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 12.07.2013 година.

Бр.08-6512/2 Општина Струмица
16.07.2013 год. Градоначалник,
Струмица Зоран Заев с.р.

350.

Врз основа на член 11 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10 и 6/12) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Советот на општина Струмица на седницата одржана на 12.07.2013 година, донесе

Заклучок за давање согласност на Одлуката за проширување на дејноста на ЈП „Паркиралишта Струмица“ Струмица

1. Се дава согласност на Одлуката за проширување на дејноста на Јавното претпријатие за изградба, одржување и користење на јавни паркинг простори „Паркиралишта Струмица“ Струмица бр.02-158/4 од 31.05.2013 година, донесена од Управниот одбор на ова претпријатие.

2. Овој Заклучок влегува во сила по објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр. 07-6512/1 Совет на општина Струмица
15.07.2013 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение

за објавување на Заклучокот за давање согласност на Статутот за изменување и дополнување на Статутот на ЈП „Паркиралишта Струмица“ Струмица

Се објавува Заклучокот за давање согласност на Статутот за изменување и дополнување на Статутот на ЈП „Паркиралишта Струмица“ Струмица, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 12.07.2013 година.

Бр. 08-6513/2 Општина Струмица
16.07.2013 год. Градоначалник,
Струмица Зоран Заев с.р.

351.

Врз основа на член 11 став 1 точка 1 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10 и 6/12) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Советот на општина Струмица на седницата одржана на 12.07.2013 година, донесе

Заклучок за давање согласност на Статутот за изменување и дополнување на Статутот на ЈП „Паркиралишта Струмица“ Струмица

1. Се дава согласност на Статутот за изменување и дополнување на Статутот на Јавното претпријатие за изградба, одржување и користење на јавни паркинг простори „Паркиралишта Струмица“ Струмица, усвоен со Одлука на Управниот одбор на ова претпријатие бр.02-158/5 од 31.05.2013 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила по објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр. 07-6513/1 Совет на општина Струмица
15.07.2013 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение

за објавување на Заклучокот за одложување на донесување Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште за КП бр. 7669/1 КО Струмица

Се објавува Заклучокот за одложување на донесување Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште за КП бр. 7669/1 КО Струмица, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 12.07.2013 година.

Бр. 08-6514/2 Општина Струмица
16.07.2013 год. Градоначалник,
Струмица Зоран Заев с.р.

352.

Врз основа на член 4 став 1 од Законот за постапување со бесправните објекти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13 и 72/13), член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправните објекти во урбанистичката планска документација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 56/11) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Советот на општина Струмица на седницата одржана на 12.07.2013 година, донесе

Заклучок

за одложување на донесување Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште за КП бр. 7669/1 КО Струмица

1. Се одложува донесувањето на Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште за КП бр. 7669/1 КО Струмица, за да се изврши дополнителен увид на лице место.

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.07-6514/1 Совет на општина Струмица
15.07.2013 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение

за објавување на Заклучокот за одложување на донесување Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП бр. 6323/1 и 7288 КО Струмица

Се објавува Заклучокот за одложување на донесување Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП бр. 6323/1 и 7288 КО Струмица, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 12.07.2013 година.

Бр. 08-6515/2 Општина Струмица
16.07.2013 год. Градоначалник,
Струмица Зоран Заев с.р.

353.

Врз основа на член 4 став 1 од Законот за постапување со бесправните објекти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13 и 72/13), член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправните објекти во урбанистичката планска документација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 56/11) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Советот на општина Струмица на седницата одржана на 12.07.2013 година, донесе

З к л у ч о к

за одложување на донесување Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП бр. 6323/1 и 7288 КО Струмица

Член 1

1. Се одложува донесувањето на Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП бр. 6323/1 и 7288 КО Струмица, за да се изврши дополнителен увид на лице место.

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.07-6515/1 Совет на општина Струмица
15.07.2013 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е

за објавување на Заклучокот за одложување на донесување Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП бр. 7589/1 КО Струмица

Се објавува Заклучокот за одложување на донесување Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП бр. 7589/1 КО Струмица, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 12.07.2013 година.

Бр. 08-6516/2 Општина Струмица
16.07.2013 год. Градоначалник,
Струмица Зоран Заев с.р.

.....

354.

Врз основа на член 4 став 1 од Законот за постапување со бесправните објекти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13 и 72/13), член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправните објекти во урбанистичката планска документација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 56/11) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Советот на општина Струмица на седницата одржана на 12.07.2013 година, донесе

З а к л у ч о к

за одложување на донесување Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП бр. 7589/1 КО Струмица

1. Се одложува донесувањето на Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП бр. 7589/1 КО Струмица, до дополнување на предметот со Елаборат за исполнување на техничките нормативи.

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.07-6516/1 Совет на општина Струмица
15.07.2013 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение

за објавување на Заклучокот за одложување на донесување Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на планскиот опфат за КП бр. 7898/1 КО Струмица

Се објавува Заклучокот за одложување на донесување Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на планскиот опфат за КП бр. 7898/1 КО Струмица, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 12.07.2013 година.

Бр. 08-6517/2 Општина Струмица
16.07.2013 год. Градоначалник,
Струмица Зоран Заев с.р.

.....

355.

Врз основа на член 4 став 1 од Законот за постапување со бесправните објекти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13 и 72/13), член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправните објекти во урбанистичката планска документација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 56/11) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Советот на општина Струмица на седницата одржана на 12.07.2013 година, донесе

Заклучок

за одложување на донесување Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на планскиот опфат за КП бр. 7898/1 КО Струмица

1. Се одложува донесувањето на Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на планскиот опфат за КП бр. 7898/1 КО Струмица, за да се изврши дополнителен увид на лице место.

2.Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.07-6517/1 Совет на општина Струмица
15.07.2013 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

.....